

Пишуваат:
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

ДИГИТАЛНИ КАМЕРИ ОД CANON

Дигиталните видеокамери како и фотоапаратите претставуваат составен сегмент на мултимедијалната денешница.

Компанијата Canon, иако го освои светскиот пазар со DV камери, им се посвети и на домашните корисници и им понуди голем избор дигитални видеокамери.

Во овие камери е вграден CCD чип со резолуција од 800.000 пиксели 10x zoom и 400x digital zoom, 2 инчи двостран LCD екран, напредна опција за снимање во темница и погоден мени за работа при снимањето итн.

Покрај тоа што камерата е со мали димензии, а споредена со големината на DV касета, може да се заклучи дека таа не може да биде помала, сите тастери за команди се на дофат на палецот, било тоа да е збор за оние за подесување или за

додавање специјални ефекти.

Со камерата, освен одличното упатство, софтверот, каблите, мемориската картичка, има и далечински управувач кој лесно се користи, така што освен за снимање може да се употребува и во текот на репродукцијата, кога камерата се користи како Stand-alone Player.

БЕЗЖИЧНО ОПТИЧКО ГЛУВЧЕ NEO-OC55

Компанијата Neo, позната по тоа што на пазарот нуди производи кои најмногу го задоволуваат односот можност и цена, неодамна ја понуди новата серија безжични оптички глумчиња со ознака OC55. Целиот комплет е составен од база со PS/2 и USB приклучок, кој освен примарните својства има задача да ги наполни и алкалните батерии вградени во него.

Оптичкиот сегмент е со стандарден квалитет, отчитувањето на положбата се одвива неколку пати во секунда со резолуција од 800 точки

по инч, што обезбедува брз и прецизен одзив на поместувањето.

Глумчето со базата комуницира по принцип на пренос преку радиобранови така што меѓу нив не е потребно да се обезбеди оптичка видливост. На крај може да се напомене и тоа дека ова глумче е универзално со целосно симетрична изведба, удобно за користење и со двете раце.



МЕМОРИСКИ "ЖДЕРАЧ"

Потребата за обединување на повеќе функции во само еден уред стана стандард во компјутерскиот свет. Неодамна малку познатата компанија EagleTech, на пазарот понуди читач на сите видови мемориски картички и тоа по многу пристапна цена. Овој уред ги поддржува следните видови картички: Memory Stick, Compact Flash, Smart media Card, MMC, SD и MD.

Ова EagleTech-ово решение работи на 5 волти еднонасочна струја, која ја добива преку USB приклучок и поднесува високи температури, што гарантира сигурно работење и при екстремни услови (од 0 до 70 степени).

Вреди да се напомене дека овој уред е достапен и во Boot menaxerот на Bios, така што на една мемориска картичка можно е да се запише неопходен Boot-abilen software, со што се обезбедува успешно подигнување на системот без употреба на дискетна единица. Овој уред е компатибилен со Microsoft XP, со што неговата употреба е лесна и без потребно инсталирање.



MSN MESSENGER BETA7

Microsoft-овиот MSN Messenger веќе долго време претставува одличен начин за комуникација и размена на податоци преку Интернет. Неодамна ова софтверско решение се појави во нова пробна Beta верзија со ознаката 7.

Конечно може да се рече дека овој програм е далеку подобар од претходните во поглед на можностите со кои комуникацијата може да се пофали.

Последната верзија - 7.0.0425 е со големина од 10mb, брзо се инсталира и доколку овој програм е користен и претходно, тој автоматски ги презема сите информации од веќе користената верзија.

Уште одамна е познато дека програмот не поседува off-line help, така што упатство и одговори на прашања можат да се најдат единствено преку Интернет.



RADIO TAXI
Пулстарс
9177